



Атлетска Федерација на Македонија Athletics Federation of Macedonia

06.11.2024, Скопје

1 верзија

Бр:03-130/ 2024

КАЛЕНДАР ЗА АТЛЕТСКИ НАТПРЕВАРИ ЗА 2025 ГОДИНА

ЈАНУАРИ					
Ден	Напревар	Место	Категории	Тип	Организатор
Отворено	Турнир/ Изборен за сала	Отворено	С, М, ММ	В	АФМ
25	Медитеранско Првенство во сала под 23	Истанбул/ТУР	У23,М,ММ		МАУ
ФЕВРУАРИ					
02	Европско клубско првенство во крос/кантри	Албуфеира/ПОР	С;М		ЕА
08	Балканско првенство во сала за Младинци	Софија / БУГ	М, ММ		БА
15	Балканско првенство во сала за Сениори	Белград/ СРБ	С;М;ММ		БА
МАРТ					
2	Национален Куп во фрлачки дисциплини	Скопје	С;М;ММ;П;МП	Б	АФМ
6-9	Европско првенство во сала	Апелдорн/ ХОЛ	С		ЕА
9	Балканско Првенство во Полумаратон	Атина/ГРЦ	С		БА
15-16	Европски Куп во фрлачки дисциплини	Никозија/КИП	С;У23		ЕА
16	"26-ти Шри Чинмој Маратон"	Скопје		Г	АК Шри Чинмој
21-23	Светско првенство во сала	Нанџинг/ ЦХН	С		СА
22	"Меморијален Атлетски Крос - Методи Веновски Метод"	Скопје		Г	Ак Работнички
23	"Зегин Спектатрон" 10км и 5км	Скопје		Г	АК Кираџиев Т.С
30	"Семос Едукација Водно 10км"	Скопје, Водно		Г	АК Фортиус
АПРИЛ					
12-13	Европско првенство во трчање на пат	Брисел-Леувен/ БЕЛ	С		ЕА
13	"Авицена Женска Трка"	Скопје		Г	АК Скопски Маратон
19	Национален Куп во фрлачки дисциплини	Скопје	С;М;ММ;П;МП	Б	АФМ
19	Куп на Македонија на 10 000м, стадион	Скопје	С;М, ММ	А	АФМ
19	Турнир во Штафетно трчање	Скопје	С;М;ММ;П;МП	Б	АФМ
19	Турнир во скокачки дисциплини	Скопје	С;М;ММ;П;МП	Б	АФМ
26	Меѓународен Митинг - Отварање на сезона 2025	Скопје	С;М;ММ;П;МП	Б	АФМ
27	Национално првенство во планинско трчање	отворено	С;М,ММ	Б	АФМ
МАЈ					
отворено	Детска атлетика АФМ	Отворено	ДА, 10-8	Б	АФМ
3	"Меѓународен атлетски митинг Скопје 2025"	Скопје	С,МС,М,ММ	В	АК 7ми Мај
4	"Детска Атлетика Аеродром"	Скопје		Г	АК Аеродром
10	Екипно првенство за Млади Пионери	Отворено	МП;Д;ДА	Б	АФМ
10	Светски Ден на Атлетиката	Отворено	ММ, М, С	Б	АФМ
10-11	Светско првенство во штафетно трчање	Гјуангџау	С		СА
11	"Халк Еко Скопје Трча 10к"	Скопје		Г	АК Скопски Маратон
16	Национално првенство за основни училишта	Отворено	П;МП;Д	Б	АФМ ; ФУСМ
16	Национално првенство за средни училишта	Отворено	М,ММ	Б	АФМ ; ФУСМ
17	Екипно првенство за Сениори	Скопје	С,М, ММ	Б	АФМ
18	Европско екипно првенство во одење на пат	Подебраду/ЦЗЕ	С, М		ЕА
24	Европски Куп на 10 000м, стадион	Паце/ФРА	С		ЕА
24-25	Куп на Македонија за Сениори-ки	Скопје	С, М, ММ	А	АФМ
31	Национално првенство за пионери-ки	Скопје	П;МП;Д	А	АФМ
31	"2-ра Шри Чинмој 24-12-6 часовна трка"	Скопје		Г	АК Шри Чинмој
ЈУНИ					
1	"Охрид Трчат" 21км, 5км	Охрид		Г	АК Охрид Трчат
7-8	Национално првенство за Сениори	Скопје	С;М;ММ	А	АФМ
7	"Трчање за Рацин" 5км и 10км	Велес		Г	АК Борец
14-15	Национално првенство за Младинци	Скопје	М;ММ;П	А	АФМ
24-25	Европско екипно првенство 3 лига	Марибор/ СЛО	С		ЕА
28-29	Национално првенство за Млади младинци	Скопје	ММ;П;МП	А	АФМ
ЈУЛИ					
5	Балканско првенство за Млади Младинци	Отворено	ММ		БА
13	Балканско првенство за Младинци	Алба-Лулиа / РОУ	М;ММ		БА
17-20	Европско првенство под 23	Берген / НОР	У23		ЕА
20-26	Летни Олимписки Игри Млади ЕУОФ	Скопје / МКД	ММ		ЕОК
21-27	FISU, Универзитетски игри	Бохум / ГЕР	запознавање		ФИСУ
26-27	Балканско Првенство Сениори	Волос/ГРЕ	С, М, ММ		БА
АВГУСТ					
07-10	Европско првенство за Младинци	Тампере/ ФИН	М		ЕА
СЕПТЕМВРИ					
06-07	Национално првенство во повеќебој	Скопје	С;М;ММ;П;МП	Б	АФМ
13	Куп на Македонија за Пионери-ки	Скопје	П;МП;Д	А	АФМ
13-21	Светско првенство за Сениори	Токио/ЈАП	С		WA
14	"Трчај Бе" 21,10 и 5км	Битола		Г	АК Олимп
14	Национално Првенство во Полумаратон	Битола	С,МС,М	Б	АФМ
20-21	DNA Младинско клупско првенство	Отворено	М		ЕА

20-21	Куп на Македонија за Младинци-ки	Скопје	М;ММ;П	А	АФМ
26-28	Светско првенство во трчање на пат	Сан Диего/ САД	С		WA
28	Национално првенство за млади пионери-ки	Куманово	МП;Д;ДА	Б	АФМ
27-28	“Пештани Екстрим Вертикал” 3.5км, 22км, 1.5км	Охрид, НП Галичица		Г	АК Охрид Трчат
ОКТОМВРИ					
4-5	Митинг Детска атлетика АФМ	Отворено	ДА, 10-8	Б	АФМ
5	Балканско првенство во Маратон	Скопје/МКД	С		БА - АФМ
5	Виз Ер Скопски Маратон	Скопје		Г	АК Скопски Маратон
5	Национално првенство во маратон	Скопје	С	А	АФМ
23	“Атлетска Трка 23-ти Октомври”	Скопје		Г	АК 23-ти Октомври
25 или 26	Национално Поединечно и Екипно првенство во крос-кантри, сите категории	отворено	С;М;ММ;П;МП	Б	АФМ
26	“К-Ран” Трка на пат 10км и 5км	Кичево		Г	АК Ускана
НОЕМВРИ					
2	“Новембер Рун Гевгелија” 5 и 10км	Гевгелија		Г	АК 7ми Ноември
2	Национално Првенство на 10км на пат	Гевгелија	С;МС;М	Б	АФМ
8	Балканско првенство во крос - кантри	Кампунг Молд/РОУ	С, у23, М		БА
9	“Велес Трча” - Детска Трка	Велес	ДА	Г	АК Борец
16	Нокна трка Низ улиците на Скопје, 5км, 10 км	Скопје		Б	АФМ
ДЕКЕМВРИ					
14	Европско првенство во крос-кантри	Лагоа/ПОР	С;У23: М		ЕА

Отворени (Место и датум) за организирање на следниве национални и меѓународни натпревари :
- Балканско првенство за Млади младинци, место на одржување

Ви го доставуваме Календарот на АФМ за натпреварувачката 2025 година, кој усвоен од страна на Извршниот Одбор на АФМ на ден 11.12.2024 година.

Натпреварите маркирани со црвена боја имаат претрпена промена во датум или место на одржување.

Тип на натпревари :

Меѓународни :

СА	Светска атлетика
ЕА	Европска атлетика
БА	Балканска атлетика
ЕОК	Европски олимписки комитет
МАУ	Медитеранска унија
ФИСУ	Факултетска интернационална спортска унија

Национални :

А	Национални првенства кои се бодуваат за рангирање на атлетски клубови
Б	Останати национални првенства
В	Натпревари кои се организираат во соработка со АФМ
Г	Останати натпревари , надвор од програмата на АФМ

СТАРОСНИ КАТЕГОРИИ ЗА 2025 година

Категорија		Возраст	Родени:
Детска атлетика	ДА	под 10	Родени 2016 год помлади
Деца	Д	под 12	2014-2015 год
Млади Пионери-ки	МП	под 14	2012-2013 год
Пионери-ки	П	14-15 год	2010-2011 год.
Млади Младинци-ки	ММ	16-17 год	2008-2009 год.
Младинци-ки	М	18-19 год	2006-2007 год.
Млади Сениори-ки , под 23	23	20.21.22	2003,2004,2005 год.
Сениори-ки	С	Над 20 год.	Родени 2005 и постари

Натпреварувач-ка станува ветеран на својот 35 роденден (за натпревари на стадион), односно на својот 40 роденден (за натпревари надвор од стадион), по член 141 ИААФ правила.

ЗАБЕЛЕШКИ:

Резултатите од натпреварите кои нема да бидат во Календарот на АФМ и Глобалниот календар на WA нема да бидат прифатени како валидни .

Резултатите од Школските натпревари нема да се земат во предвид како официјални за Ранг листи на АФМ.

Канцеларија на АФМ

Натпреварувачка комисија на АФМ

